

# ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

---



## ПРОПОЗИЦИИ

за натпреварување во млади категории во женска конкуренција за  
натпреварувачката 2021/2022 година

---

Скопје, октомври 2021 година

Врз основа на член 110 став 3 од Статутот на ФФМ а во врска со член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Одборот за итност на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана на 15.10.2021 година, донесе:

**ПРОПОЗИЦИИ**  
**ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО МЛАДИ КАТЕГОРИИ ВО ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА ЗА  
НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2021/2022 ГОДИНА**

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Натпреварувањето во млади категории во женска конкуренција( во понатамошниот текст: натпреварување во млади категории) подразбира натпреварување за девојчиња родени 2006/07 и 2008/09.

Терминот фудбалер во рамките на овие Пропозиции подразбира играч од женски род.

Натпреварувањето ќе се одвива во две категории согласно наведената возраст во став 1 на овој член.

Натпреварувањето го раководи Комисијата за женски фудбал на ФФМ, определена од Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

**Член 2**

Во натпреварувачката 2021/22 година, натпреварувањето во млади категории ќе се одвива во еден степен.

**Член 3**

Во натпреварувањето, учество можат да земат клубовите кои со своите сениорски екипи се натпреваруваат во Прва и Втора женска лига.

Во натпреварувањето, учество можат да земат и други клубови кои имаат формирano млади екипи во женска конкуренција.

Пријавите за учество се поднесуваат најдоцна до 15.09.2021 година.

Натпреварувањето во лигата за млади категории зависи од бројот на пријавени екипи по категорија.

**Член 4**

Во натпреварувачката 2021/22 година, независно од категоријата учество можат да земат најмалку 6 а најмногу 12 екипи.

Списокот на екипите учесници по категории е составен дел од овие пропозиции.

Доколку бројот на пријавени екипи е поголем од 12 по категорија, натпреварувањето ќе се организира по групи.

**Член 5**

Натпреварите се играат по Бергеров систем, од два/три круга во зависност од бројот на екипите по категорија.

**Член 6**

За натпреварување во категорија 2006/07 првенствениот натпревар трае 2 x 40 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

За натпреварување во категорија 2008/09 првенствениот натпревар трае 2 x 30 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

**Член 7**

Календарот за натпреварување го носи органот кој раководи со натпреварувањето-Комисијата за женски фудбал на ФФМ а го усвојува Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија согласно одредбите на Правилникот за натпревари.

Доколку натпреварувањето е засегнато од последиците на пандемијата со Ковид 19, или друг тип на епидемија, во понатамошниот текст само Ковид , Комисијата за женски фудбал може да прави измени во календарот на натпреварување.

Клуб може да побара одложување на натпревар од причини поврзани со Ковид само доколку се утврди дека од вкупниот број на регистрирани фудбалери на клубот кои имаат право на настап за младите категории, од причини поврзани со Ковид на натпреварот можат да настапат помалку од 11 фудбалери.

Доколку бројот на клубови кои бараат одложување на натпревар од причини поврзани со Ковид во едно коло изнесува повеќе од 2, Комисијата го поместува одигрувањето на колото за нареден прифатлив термин.

Одложените натпревари или одложеното коло во есенскиот дел од првенството од причини поврзани со Ковид , се одигруваат на прв нареден можен датум.

Одложените натпревари или одложеното коло во пролетниот дел од првенството од причини поврзани со Ковид , се одигруваат пред одигрување на наредното коло по распоред.

Натпреварите за кои било побарано одложување и биле одложени од причини поврзани со Ковид или друг тип на епидемија, во случај на прекин на натпреварувањето мора да се одиграат пред утврдување на завршната табела.

Доколку не постојат услови завршната табела да се утврди пред 14.06.2022 година, одложените натпревари можат да се одиграат и по 15.06.2022 година имајќи во предвид дека на тие натпревари можат да настапат исклучиво фудбалерите кои правото на настап за клубот го имале стекнато пред почеток на летниот преоден рок.

Исклучок од став 7 од овој член претставува поништување на првенството, во услови на поништување на првенството, клубовите немаат обврска да ги одиграат одложените натпревари.

## **Член 8**

Распоредот на натпреварување се одредува со ждрепка пред почеток на натпреварувањето.

Натпреварувањето во млади категории за натпреварувачката 2021/22 година започнува согласно календарот на натпреварување, освен ако со Одлука на надлежно тело истиот не се промени.

## **Член 9**

За организација на натпревар во млади категории независно од категоријата одговорен е клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

За пропусти во организацијата, клубот домаќин одговара согласно одредбите на Правилникот за натпревари и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

## **Член 9а**

Доколку надлежен државен орган утврди потреба од превенција и заштита од ковид 19 или заштита од друг вид на епидемија, клубот домаќин и клубот гостин пред, за време и по завршување на натпреварот имаат обврска да се придржуваат на Протоколот за спроведување на мерки за заштита од "Covid-19" или друг Протокол со кој се предвидуваат мерки на заштита, во понатамошниот текст само Протокол.

Протоколот е составен дел на овие Пропозиции.

## **Член 10**

Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката сезона до рок утврден од Комисијата за женски фудбал на ФФМ да достават известување за користење на домашен и алтернативен терен за одигрување на натпреварите во млади категории.

## **Член 11**

Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност (МВР) и брза помош.
- на сите натпревари да обезбеди присуство на возило за итна медицинска помош (може да биде и кола од приватна здравствена организација).
- да обезбеди лекар со лиценца пред, за време и по натпреварот во случај на повреда на фудбалер за двете екипи.
- да обезбеди функционален апарат за мерење на температура и лице кое ќе има обврска за одговорно мерење на телесната температура доколку истото е предвидено со Протокол согласно член 9а од овие Пропозиции;
- да обезбеди редарска служба/агенција за обезбедување.
- да обезбеди присуство на четири лица со медицински носила.

- да назначи комесар за безбедност или заменик кој ќе присуствува на натпреварот

Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 1,3 и 4 од овој член, натпреварот нема да се одигра и истиот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

Клубот домаќин и клубот гостин имаат обврска за сите фудбалери на записник да имаат важечки лекарски преглед.

### **Член 11а**

Активностите кои клубот домаќин има обврска да ги превземе согласно член 12,13,14 и 15 од овие Пропозиции, треба да ги усогласи и да ги превзема согласно мерките за заштита предвидени во Протоколот .

### **Член 12**

Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смести во службените простории.
- да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно против клубот се поведува постапка пред надлежниот дисциплински орган.
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории.
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани.
- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода,
- на лицето кое ја врши делегатската должност на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека натпреварот благовремено е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР).
- на лицето кое ја врши делегатската должност на натпреварот пред почеток на натпреварот да му презентира присуство на лекар со соодветна легитимација/лиценца и возило за потреба на итна медицинска помош.
- да обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид).
- да изврши соодветно обележување на теренот за игра во зимски услови
- да обезбеди деца за фаќање топки
- да обезбеди лице ( комет администратор) кое ќе го состави записникот .

### **Член 13**

Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот;
- судиите;
- лице кое ја врши делегатската должност;
- записничарот(комет администратор);
- ополномочтени преставници на двета клуба;
- лекари на двете екипи заведени во записникот;
- физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот;
- шефови на стручни штабови на двете екипи;
- тренери на двете екипи заведени во записникот;
- тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот;
- економите на двете екипи;
- претставници на МВР;
- комесар за безбедност по процена на делегатот;
- две технички лица ( електричар и водоводџија) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и да даде дозвола делегатот на натпреварот).

Освен за фудбалерите и судиите, клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

## **Член 14**

Во оградениот дел од теренот дозволено е присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат,
- резервни фудбалери,
- службените лица заведени во записникот од натпреварот,
- фоторепортери со ознаки,
- деца за фаќање топки еднообразно облечени во дресови или тренерки,
- лица задолжени за медицински носилки,
- претставници на МВР и лекарска екипа со кола за итна медицинска помош
- економи (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните)

## **Член 15**

Клубот домаќин задолжително обезбедува:

- табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време.
- две знаменца за помошните судии со димензии: дршка со димензија од 75 сантиметри, платно со димензија 30 x 40 сантиметри со жолта или портокалова боја.
- на повеќе места покрај надолжната линија вода за освежување на фудбалерите.

## **ЗАПИСНИК**

### **Член 16**

Записникот е службен документ за натпреварот.

Записникот се составува во присуство на делегатот-контролор на натпреварот, претставници на двата клуба и судиите со примена на мерките за заштита наведени во Протоколот.

Записникот се составува еден час пред почетокот на натпреварот од комет администраторот на клубот.

Во записникот со потпис на делегатот и со потпис на двата преставника од клубовите пред почеток на натпреварот се потврдува идентитетот на фудбалерите, се констатира лекарскиот преглед, дозволата за работа на тренерите во соодветните клубови.

Фудбалерите без важечки лекарски преглед не се внесуваат во записник, исклучок се фудбалерите за кои не може да се утврди важечки лекарски преглед поради заборавена спортска легитимација и/или специјален лекарски преглед, истите се внесуваат во записник а клубот ги доставува дополнително согласно Правилникот за натпревари.

Се додека записникот не го потпишат двата преставника на клубовите и делегатот, натпреварот не смее да започне.

Во записникот од натпреварот се внесува донесената одлука за неподобност на теренот за игра.

По завршување на натпреварот судијата со потпис го потврдува резултатот, заменетите фудбалери, стрелците на головите, опоменатите и исклучените фудбалери.

Делегатот во делегатскиот извештај дава осврт на организацијата и случувањата на натпреварот.

Записникот се заклучува во Комет системот од страна на главниот судија веднаш по завршување на натпреварот.

За секое исклучување на натпреварот, судијата има обврска по завршување на натпреварот да даде дополнителна изјава со опис на исклучувањето.

Во случај на технички проблеми Комет администраторот на клубот има обврска да стапи во контакт со Комет администраторот на ФФМ, записникот од натпреварот да го изготви електронски и истиот го испрати по e-mail до Комисијата за женски фудбал на ФФМ веднаш по завршување на натпреварот.

## **СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА КЛУБ И НАТПРЕВАР**

### **Член 17**

Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на делегатот/контролор на натпреварот пред почеток на натпреварот.

Претставникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите,
- го предава составот на екипата/спорчките легитимации на фудбалерите на делегатот еден час пред почетокот на натпреварот;
- ги предава изјавите за одговорност на делегатот еден час пред почетокот на натпреварот доколку Протоколот го налага истото;
- по составувањето на записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти;
- извршува и други обврски зададени од делегатот во насока на непречено одигрување на натпреварот.

### **Член 18**

Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии, утврден од Судискиот одбор на ФФМ во согласност со правилата на фудбалска игра.

### **Член 19**

За натпреварите кои се одигруваат во лигите во млади категории, судии и по потреба контролори одредуваат овластени лица (комесари) за делегирање на судии одредени од страна на Судиската комисија на ФФМ.

Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра и Правилникот за судии и судење на ФФМ.

Во вршењето на судиската и контролорска должност, судиите и контролорите имаат обврска да ги почитуваат мерките уредени со Протоколот.

### **Член 20**

Стручниот штаб на екипата може да биде составен од шеф на стручен штаб, помошник тренер, тренер на голмани а по исклучок уште еден помошник тренер, лекар и физиотерапевт .

Клубот има обврска да достави барање до Комисијата за медицина и анти-допинг на ФФМ за издавање на дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот(доколку е применливо) за тековната година.

За водење на соодветната екипа во млади категории, клубот обезбедува дозвола за работа за својот шеф на стручен штаб од страна на Тренерскиот одбор на ФФМ.

Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година.

Екипата ја води шефот на стручниот штаб доколку има лиценца а во оправдани случаи за што потврдува Тренерскиот одбор на ФФМ екипата ја води помошникот тренер доколку ја има потребната лиценца за водење на екипа во млади категории.

Шефот на стручниот штаб (во негово отсуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

За времетраење на натпреварот, само едно лице од клупата за резерви фудбалери има право има право да го прати натпреварот во стоечка положба.

Однесувањето на стручниот штаб и на другите службени лица на клубот пред, за време и по натпреварот, спротивно на Правилата на фудбалска игра, овие Пропозиции и актите на ФФМ се санкционира од страна на судијата на натпреварот со јавна опомена или исклучување.

Доколку последиците од Ковид го засегнуваат стручниот штаб на екипата, на начин што став 5 од овој член не може да се примени и екипата останува без шеф на стручен штаб, клубот бара одобрение од Тренерскиот одбор на ФФМ за привремена дозвола за работа и на друг тренер.

Привремената дозвола за работа на друг тренер се издава за времетраењето на спреченоста на шефот на стручниот штаб или помошникот од став 5 на овој член согласно минимум критериуми кои ги изготвува Тренерскиот одбор на ФФМ.

### **Член 21**

Делегатот го одредува Комисија за женски фудбал на ФФМ.

Делегатот на натпреварот мора да пристигне 1 (еден) час и 30 минути пред да започне натпреварот.

## **Член 21а**

Службените лица , наведени во овие Пропозиции , своите права и должности ќе ги обавуваат согласно Протоколот за заштита од Ковид.

## **Член 22**

Делегатот ги има следните права и обврски:

- да биде присутен при спроведување на мерките за заштита утврдени со Протокол кои се однесуваат на мерење на температура на сите учесници и ги евидентира учесниците кои имаат покачена телесна температура во делегатскиот извештај;
- да утврди дали натпреварот благовремено е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) како и да утврди дали е присутен лекар со соодветна легитимација /лиценца и возило за потреба на итна медицинска помош
- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР;
- пред натпреварот да изврши преглед на просториите, игралиштето и оградата на игралиштето и доколку забележи евентуални недостатоци да направи обид домаќинот да ги отстрани до почетокот на натпреварот во спротивно истите да ги евидентира во записник или делегатскиот извештај , да го извести клубот домаќин и Комисијата за инфраструктура на ФФМ за укажаното одстранување на недостатоците;
- пред да го состави записникот да утврди дали службените простории се чисти како и доколку Протоколот не е на сила или дозволува користење соблекувални, дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување;
- доколку нема забрана гостинската екипа да носи организирано навивачи, а домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета, делегатот-контролор во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во записникот, а детално да опише во делегатскиот извештај;
- во околности предвидени со Протоколот и доколку Протоколот не е на сила а по барање на домаќинот, делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на соблекувалните пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во делегатскиот извештај;
- да не дозволи отпочнување на натпреварот доколку има неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот и да бара нивно одстранување пред, за време и по завршување на натпреварот;
- да констатира важечки лекарски преглед на фудбалерите (евидентиран во спортските легитимации или потврда) , да ги предупреди претставниците на клубовите за увидени недостатоци и пропусти и укаже дека фудбалерите без важечки лекарски преглед не може да се внесат во записник;
- да ги побара и земе од претставниците на клубовите изјавите за одговорност доколку истите се пропишани и да го евидентира истото во делегатскиот извештај;
- по барање на еден или двата претставника на клубовите или по сопствен наод должен е во нивно и присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот за време на одгрување на натпреварот и најдоцна 15 минути по завршување на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите; неможноста да се обезбеди присуство на претставникот на екипата при проверка на идентитетот на некој фудбалер не влијае на чинот на проверката;
- да утврди дали тренерите и лекарите имаат соодветна дозвола за работа;
- да ја утврди присуството на делегираните службени лица на натпреварот;
- по составувањето на првата страна од записникот да им даде по еден примерок на главниот судија, претставниците на екипите и новинарите;
- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Протоколот, Правилникот за натпревари, овие пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ;
- за присуството на неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот пред, за време и по завршување на натпреварот да ја извести надлежната комисија на ФФМ;

- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да ја земе спортската легитимација и истата да ја достави до надлежната комисија на ФФМ;
- во случај на некоректно навивање од страна на навивачите (доколку присуството на навивачи не е забрането со Протокол или одлука) да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото навивање да престане, доколку се продолжи со неспорско навивање и процени дека е потребно може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи го во предвид времетраењето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потежок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;
- во случај клубот на записник да не пријави шеф на стручен штаб делегатот има обврска за истото да ја извести надлежната комисија за понатамошно постапување.
- по завршување на натпреварот, делегатот има обврска да земе изјава од исклучените, пријавени фудбалери или било кое службено лице како и од главниот судија со опис на исклучувањето и спортска легитимација (доколку исклученото или пријавено лице ја има) и истите да ги достави до надлежните органи на ФФМ заедно со записникот од натпреварот;
- по завршувањето на натпреварот се произнесува за организацијата на натпреварот и евентуални проблеми во дополнителниот делегатски извештај и во рок од 24 часа, записникот и делегатскиот извештај ги доставува до надлежните органи на ФФМ;

## **ПРАВО НА НАСТАП**

### **Член 23**

На првенствените натпревари право на настап имаат фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрации, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ со ИД број верификуван во КОМЕТ.

Најмногу 5(пет) млади странски државјани по клуб со регулиран престој и дозвола од ФИФА, до наполнување на 16 години можат да земат учество во натпреварувањето во млади категории во согласност со одредбите на овие пропозиции.

Сите фудбалери мора да имаат регулиран лекарски преглед.

Фудбалер без важечки лекарски или специјален лекарски преглед нема право на настап.

За времетраењето на пандемијата со Ковид или епидемија од друг предизвикувач, на фудбалерите кои го стекнале правото на настап согласно став 1 и 2 на овој член, може да им се ограничи правото на настап и истите не можат да настапуваат доколку им се детектира присуство на предизвикувачот со тест пропишан од здравствените власти или биле во контакт со заболено лице или им е изречена мерка за самоизолација или друга мерка во согласност со важечкиот Протокол.

Фудбалерите од претходниот став добиваат третман на повредени фудбалери а натпреварот може да се одложи согласно член 7 од овие Пропозиции.

Фудбалерите наведени во став 5 немаат право на настап до завршување на пропишаниот период на изолација согласно тековните напатствија, препораки, уредби или други позитивни прописи на надлежен државен орган.

Органот кој го води натпреварувањето или Генералниот секретар тековно ќе ги известува клубовите за промените кои влијаат на ограничување и повторно стекнување на ограниченото право на настап поради прогласена епидемија/пандемија.

### **Член 24**

Во натпреварувачката 2021/22 година за категоријата , 2006/07 право на настап имаат фудбалери родени 2006 та година и помлади но не родени по 31.12.2007 година.

Во натпреварувачката 2021/22 година за категоријата 2008/09 право на настап имаат фудбалери родени 2008-ма, година и помлади но не родени по 31.12.2009-та година.

Фудбалерите родени 2009 година имаат право на настап доколку на денот на натпреварот имаат наполнето 12 години.

### **Член 25**

Лекарскиот преглед за секоја категорија важи 4(четири) месеци.

Лекарскиот преглед го врши лице определено со Правилникот за натпреварување на ФФМ.

Фудбалерите наведени како помлади во категоријата, согласно член 24 , имаат право да настапат во категоријата доколку имаат специјален лекарски преглед (од спортски лекар).

### **Член 26**

Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3(три) полувремиња од кои најмногу две полувремиња за период од 24 часа.

### **Член 27**

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Во случај екипите да излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим должен е да ја промени бојата на дресови или да стави маркери со броеви во различна боја од бојата на дресовите на противничката екипа.

### **Член 28**

Секој клуб независно од категоријата на натпреварување има право на замена на 7(седум) од 7(седум) резервни фудбалери.

## **ОСВЕТЛУВАЊЕ, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР**

### **Член 29**

Натпреварите се играат како дневни.

### **Член 30**

По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин е должен да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

## **ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР**

### **Член 31**

Секој исклучен фудбалер или службено лице должно е по завршувањето на натпреварот, преку својот претставник на делегатот да му достави писмена изјава.

Претставникот на клубот со писмената изјава на исклучениот фудбалер ја доставува и спортската легитимација.

Во случај претставникот да е отстранет, писмените изјави ги доставува капитенот на екипата.

Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1 , 2 и 3 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани.

Непостапувањето по став 1 , 2 и 3 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казна.

Исклучен фудбалер или службено лице (согласно член 41 од овие пропозиции) и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел од теренот.

Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

## **ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ**

### **Член 32**

По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа , клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на дисциплинскиот правилник.

## **ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ**

### **Член 33**

Сuspendиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 50 километри на терен одобрен за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување доказен материјал до надлежниот орган за натпреварување, кој со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

### **Член 34**

На натпревар на кој на клубот домаќин му е изречена дисциплинска мерка одигрување на натпревар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица од Управите на клубовите (домаќин и гостин) со список, снимателите на натпреварот и новинарите.

Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

Доколку присуството на публика не е дозволено или е ограничено со Протокол на натпреварот може да присуствуваат само лица утврдени со Протоколот.

### **Член 35**

Во случај да надлежен орган донесе одлука за преигрување на натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

## **ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ**

### **Член 36**

Сите натпревари во прв степен ги регистрира Комисијата за женски фудбал на ФФМ како орган кој го води натпреварувањето во млади категории.

Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира .

Исклучок од правилото од став 2 на овој член е постапување на првостепениот орган во жалбена постапка.

### **Член 37**

Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем.

Екипа која победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ниеден бод.

Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови. ~~за освоено прво место.~~

За освоено прво место екипата добива пехар.

Младинската комисија по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи:

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

На крајот на натпреварувачката година Комисијата утврдува конечна табела по категории и истата ја објавува во службениот лист на Фудбалската федерација на Македонија "Макфудбал".

### **Член 37а**

Доколку последиците од Ковид или друг предизвикувач на пандемија/епидемија, наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа не се одиграни 50% од натпреварите, односно 50% од вкупниот број на кола по распоред, натпреварувањето 2021/22 се поништува.

Доколку последиците од Ковид или друг предизвикувач на пандемија/епидемија, наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа се одиграни најмалку 75% од натпреварите, односно

вкупниот број на кола по распоред, натпреварувањето 2021/22 ќе се смета за завршено; прворангираната екипа се смета за првак.

Доколку последиците од Ковид или друг предизвикувач на пандемија/епидемија, наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа се одиграни повеќе од 50% а помалку од 75 % од натпреварите Комисијата ја „замрзнува“ табелата заклучно со последното одиграно коло пред прекинот и утврдува прворангирана екипа.

### **Член 38**

Комисијата за женски фудбал:

- раководи со натпреварувањето во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ;
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор на ФФМ;
- го утврдува календарот за натпреварување;
- го утврдува распоредот на натпреварите;
- предлага измени на Пропозиции;
- предлага листа на делегати до УО;
- ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен;
- одлучува за оправданост и исполнетост на условите за преигрување на натпревар;
- води евидентција на опоменати и исклучени фудбалери, исклучените фудбалери ги предава на Дисциплинска комисија;
- поднесува пријави за покренување дисциплински постапки;
- одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар;
- одлучува по барања за одложување на натпревари;
- може да изрече суспензија на терен во случаи предвидени со Дисциплинскиот правилник;
- може да изрече суспензија на терен по предлог на Телото за инфраструктура;
- го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања;
- извршува и други работи по препорака на УО на ФФМ;
- изрекува автоматски казни и писмени опомени.

## **АВТОМАТСКИ КАЗНИ**

### **Член 39**

Комисијата за женски фудбал ,натпреварот на кој ќе настапи:

- фудбалер без соодветен или со истечен лекарски преглед,
- фудбалер од повозрасна за помлада категорија кој немал право на настап на тој натпревар за таа екипа, ќе ги одземе постигнатите бодови на екипата која го направила прекршокот а екипата ќе ја казни со автоматска парична казна во висина од 50(педесет) евра.

Тренерот на екипата која го направила прекршокот од став 1 ќе се предаде на дисциплинска комисија.

### **Член 40**

Клуб, чија екипа е дисквалификувана или го напуштила натпреварувањето се казнува со автоматска казна во висина од 100(сто) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

### **Член 41**

Фудбалер или службено лице кој добил (5) пет жолти картони, ќе ја издржи автоматската казна забрана на играње од еден натпревар во следното коло во категоријата каде ја има добиено.

За времетраење на забраната на настап добиена заради исклучување од натпревар(црвен картон) фудбалерот/службеното лице на клубот е под автоматска суспензија и нема право на настап за ниедна категорија на клубот за времетраење на издржување на казната. Исклученото лице казната почнува да ја издржува во наредното првенство коло / куп натпревар од предметната категорија.

Службеното лице на клубот кое црвениот картон го добил директно или поради покажан втор жолт картон на натпреварот, го напушта натпреварот и нема право да ја врши функцијата во

наредното коло. За посериозен или прекршок кој се повторува повеќе пати за време на натпреварот, против службеното лице се покренува дисциплинска постапка.

Во случаеви кога службено лице е докторот/физиотерапевт на екипата а екипата нема друг доктор/физиотерапевт истиот останува во боксот(на клупата) до крајот на натпреварот .

Кога судијата не може да утврди кое службено лице го направило прекршокот, картонот му се доделува на шефот на стручниот штаб.

#### **Член 41а**

За неисполнувањето на обврските на клубовите кои произлегуваат од примена на Протоколот а се однесуваат на:

-обезбедување на функционален апарат за мерење на температура;

-обезбедување лице и одговорно мерење на температура на сите учесници за кои истото е предвидено во Протоколот;

- неспроведување или делумно спроведување на мерките поврзани со употреба и обезбедување на средства за дезинфекција;

- обезбедување и користење на заштитни маски.

Комисијата ќе изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 25 (дваесет и пет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

#### **Член 41б**

За користење на соблекувалните спротивно на Протоколот, Комисијата ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 50 (педесет)евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

#### **Член 42**

За натпреварувањето во млади категории за натпреварувачката 2021/22 Комисијата за женски фудбал не изрекува автоматски парични казни за жолти ,црвени картони или по друг основ за занемарување на обврските пропишани во овие Пропозиции ,освен по основот наведен во член 39, 40, 41а и 41б од овие Пропозиции.

По сите други основи освен наведените во став 1 на овој член, Комисијата изрекува писмени опомени.

Бројот на изречени писмени опомени влијае на можноста клубот да се стекне со право на добивање на спортска опрема или реквизити од ФФМ.

### **ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА**

#### **Член 43**

По завршување на натпреварот незадоволната страна преку својот претставник може да најави жалба, жалбата се најавува кај делегатот на натпреварот, со телеграма или преку електронска пошта во рок од 24 часа од одигрувањето на натпреварот согласно одредбите на Правилникот за натпревари.

Сите најавени жалби во два примерока со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

Зainteresиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во два примерока.

Жалбата уредно заведена, со печат и потпишана од овластено лице се доставува по пошта или по електронски пат до архивата на ФФМ на адреса: [arhivazalbi@ffm.com.mk](mailto:arhivazalbi@ffm.com.mk) Жалителот има обврска да ја достави жалбата и во оригинал.

Жалителот во жалбата има обврска да наведе е-маил адреса за комуникација која може да биде официјалната е-маил адреса на клубот или различна а ќе се смета за mail адреса за комуникација и воспоставен начин на достава за конкретниот предмет.

Жалбите доставени надвор од предвидениот рок како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

Писмената и одлуките поврзани со жалбата се смета дека се примени на денот на испраќањето на е-маилот доколку се испратени до 12 часот во спротивно ќе се смета дека

се примени наредниот ден; електронска пошта испратена на државен празник, во сбота и недела ќе се смета дека е примена наредниот ден односно во понеделник.

По жалбата во прв степен органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе веднаш а најдоцна во рок од 24 часа од приемот.

Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службениот лист „Макфудбал“ и ја доставува до засегнатите страни.

#### **Член 44**

Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за одлучување по жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

Поради итност во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократок рок.

#### **Член 45**

Доколку прво степениот орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

#### **Член 46**

Незадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од три(3) дена од приемот на одлуката донесена од првостепениот орган со уплата на пропишана такса.

Незадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член 45 од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

Жалителот во жалбата има обврска да наведе е-маил адреса за комуникација која може да биде официјалната е-маил адреса на клубот или различна а ќе се смета за mail адреса за комуникација и воспоставен начин на достава.

Писмената и одлуките поврзани со жалбата се смета дека се примени на денот на испраќањето на е-маилот доколку се испратени до 12 часот во спротивно ќе се смета дека се примени наредниот ден; електронска пошта испратена на државен празник, во сбота и недела ќе се смета дека е примена наредниот ден односно во понеделник.

Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата упатена на одлучување во втор степен.

Одлуката на Комисијата за жалби е конечна.

Второстепената одлука мора да се објави во службениот лист на ФФМ „Макфудбал“ и да се достави до засегнатите страни.

#### **Член 47**

Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второстепената жалба Комисијата за жалби не одлучува, ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

### **КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО ,ВЛЕЗ И ИСПАЃАЊЕ ОД ЛИГАТА**

#### **Член 48**

Со право за учество во натпреварувачката 2022/23 година се стекнуваат сите екипи кои во натпреварувачката 2021/22 не биле дисквалификувани или го напуштиле натпреварувањето.

#### **Член 49**

Трошоците за исплата на налози за службени лица за натпреварувањето во млади категории за натпреварувачката 2021/2022 година ги сноси ФФМ.

Во натпреварувачката 2021/22 ФФМ ќе надоместува 50% од трошокот за превоз на екипите.

Трошоците за превоз ќе се признаваат врз основа на склучени Договори за превоз одобрени од ФФМ и доставени и одобрени фактури од страна на Комисијата за женски фудбал.

## **Член 50**

За првак во соодветната категорија се прогласува екипата која освоила најголем број на бодови на конечната табела или табелата од член 37а согласно одредбите од член 37а, усвоена од Комисијата за женски фудбал.

## **Член 51**

На првопласираната екипа во секоја категорија и се доделува пехар.

## **ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 52**

За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи на ФФМ.

### **Член 53**

Овие пропозиции стапуваат во сила со денот на донесување од страна на Управниот Одбор на ФФМ.

### **Член 54**

Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.